

Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 14/20), Градоначалникот на Општина Гевгелија на ден 23.6.2020 година, донесе

П РА В И Л Н И К

за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Гевгелија

Член 1

Со овој правилник се врши изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Гевгелија бр.01-2216/1 од 03.10.2016 година, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Гевгелија бр.01-730/1 од 23.04.2018 година, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Гевгелија бр.01-1576/1 од 26.10.2018 година и Правилникот за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Гевгелија бр.01-187/1 од 24.1.2020 година и Правилникот за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Гевгелија бр.01-485/1 од 25.2.2020 година.

Член 2

Во Глава V ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА во општинската администрација на општина Гевгелија, во точка 4.Сектор за јавни дејности и локален економски развој, потточка 4.3.Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка, работното место со реден број „65.Назив на работно место – Советник за подготовка и координирање на проекти и прекугранична соработка“ се брише.

Член 3

Во Глава V ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА во општинската администрација на општина Гевгелија, во точка 4.Сектор за јавни дејности и локален економски развој, потточка 4.3.Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка, по работното место со реден број 68, се додава ново работно место, со реден број 68-а, кое гласи:

4. Сектор за јавни дејности и локален економски развој	
1.2. Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка	
Реден број	68-а
Шифра	УПР 01 01 В04 000
Ниво	В4
Звање	Помлад соработник
Назив на работно место	Помлад соработник за изработка на проекти од областа на локален економски развој
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководител на одделение
Вид на образование	Правни науки, Економски науки, Организациони науки и управување (менаџмент)
Други посебни услови	
Работни цели	Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работи за припремање на проекти од областа на локален економски

	развој што се во надлежност на општината.
Работни задачи и обврски	<p>-врши наједноставни работи врз основа на конкретни упатства и насоки со постојан надзор и контрола од раководителот на одделението, а кои се однесуваат на подготвителни работи во врска со подготвувањето на стратегијата за локален економски развој и стратегијата за поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и претприемништва;</p> <p>-помага во прибирањето на податоци за подготовка на апликациски документи од надлежност на одделението и податоци потребни за подготовка за конкретни проекти од областа на локалниот економски развој;</p> <p>-помага во реализација на проекти од областа на локалниот економски развој;</p> <p>-помага во изготвување на предлог-одлуки и други прописи, програми, информации, анализи и други акти;</p> <p>-изготвува стручно-аналитички материјали за Советот и комисиите и учествува во нивната работа.</p>

Член 4

Согласно извршените измени и дополнувања во интегралниот текст на Правилникот се вршат измени и дополнувања и во табеларниот преглед на работните места во општинската администрација на општина Гевгелија, како составен дел на Правилникот.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

Бр.01-1013/1
23.6.2020 година
Гевгелија

Градоначалник
на општина Гевгелија

м-р Сашо Поцков